

**FOR-X**  
**ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ**  
**Health Certificate**

За свињи (Sus scrofa) наменети за приплод и/или производство по увозот или за транзит низ Република Северна Македонија од една трета земја во друга  
/For domestic porcine animals (Sus scrofa) intended for breeding and/or production after importation or intended for transit through Republic of North Macedonia from one third country to another third country

ЗЕМЈА/ COUNTRY: United States of America

Ветеринарно здравствен сертификат за Република Северна Македонија/  
Veterinary Certificate to Republic of North Macedonia

Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	1.1. Испраќач/Consignor Име/ Name		1.2. Референтен број на сертификатот/ Certificate reference number		1.2.a											
	Адреса/Address		1.3. Централен Надлежен Орган/Central Competent Authority <b>USDA-APHIS-Veterinary Services (VS)</b>													
	Тел./ Tel.		1.4. Локален Надлежен Орган/Local Competent Authority <b>VS -</b>													
	1.5. Примач/ Consignee Име/ Name		1.6.													
	Адреса/Address															
	Поштенски број/ Postal code															
	Тел./ Tel.		1.7. Земја на потекло/ Country of origin		ИСО код /ISO code		1.8. Подрачје на потекло/ Region of origin		Код/ Code							
	United States of America		USA		Republic of North Macedonia		RNM		1.9. Земја на дестинација/ Country of destination		ИСО код /ISO code		1.10. Подрачје на дестинација/ Region of destination		Код/ Code	
	1.11. Место на потекло/ Place of origin		Име/Name		Број на одобрение /Approval number		1.12.									
	Адреса/Address		Име/Name		Број на одобрение /Approval number											
Адреса/Address		Име/Name		Број на одобрение /Approval number												
Адреса/Address		Име/Name		Број на одобрение /Approval number												
1.13. Место на натовар/ Place of loading		Адреса/Address		Број на одобрение /Approval number		1.14. Дата на поаѓање/ Date of departure										
1.15. Средства за транспорт/ Means of transport		Авион <input type="checkbox"/>		Брод <input type="checkbox"/>		Железнички вагон <input type="checkbox"/>		1.16. Влезно ВИМ на ГП во РСМ/ Entry VIP in RNM								
Камион/ Средство за патен сообраќај/ Road vehicle <input type="checkbox"/>		Друго/ Other <input type="checkbox"/>		Друго/ Other <input type="checkbox"/>		1.17.										
Идентификација/ Identification: Документ на кој се повикува:/ Documentary references:		1.18. Опис на стоката/ Description of commodity;		1.19. Код на стоката (XC код)/ Commodity code (HS code)												
1.21.		1.23. Идентификација на контејнерот/број на пломба/ Identification of container/seal number		1.20. Количество/ Quantity		1.22. Број на пакувања/ Number of packages										
1.25. Пратките се наменети за/ Commodities certified for:		Приплод/ Breeding <input type="checkbox"/>		1.24.												
1.26.		1.27. За влез или увоз во РСМ/ For import or admission into RNM		X												
1.28. Идентификација на стоките/ Identification of the commodities		Видови (Научно име)/ Species (Scientific name)		Систем за идентификација/ Identification system		Број за идентификација/ Identification number		Возраст/ Age		Пол/ Sex						

	II. ИФОРМАЦИИ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА/ HEALTH INFORMATION	II.a. Референтен број на сертификатот/ Certificate reference number	II.b.
Дел II: Сертификација/ Part II: Certification	<p>II.1. Потврда за јавно здравство/ Public health information</p> <p>Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, со ова потврдувам дека животните опфатени со овој сертификат:  <b>I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described in this certificate:</b></p> <p>II.1.1. потекнуваат од одгледувалишта на кои не им била изречена забрана врз основа на здравствената состојба во последните 42 дена за бруцелоза, во последните 30 дена за антракс и последните шест месеци за беснило и не биле во допир со животни кои потекнуваат од одгледувалишта кои не ги задоволуваат овие критериуми:  <b>come from holdings which have been free from any official prohibition on health grounds, for the past 42 days in the case of brucellosis, for the past 30 days in the case of anthrax and for the past six months in the case of rabies, and, have not been in contact with animals from holdings which did not satisfy these conditions;</b></p> <p>II.1.2. не примиле:  <b>have not received:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- било какви стилбени или тироостатски супстанции, / <b>any stilbene or thyrostatic substances,</b></li> <li>- естрогени, андрогени, гестагени или бета-агонистички супстанции, освен за терапевски или зоотехнички третман како што е опишано во Правилникот за начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуството на резидуи и контаминенти во живите животни и храната од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недоzwолени супстанции и мерките кои се преземаат во случај на сомнение и на позитивен наод на присуство на резидуи и недоzwолени супстанции, односно еквивалентната Директива 96/22/ЕЗ.  <b>/oestrogenic, androgenic, gestagenic or β-agonist substances for purposes other than therapeutic or zootechnic treatment as defined in the Book of Rules on the method of performing the monitoring and control of the presence of residues and contaminants in live animals and food of animal origin, the method of performing the official controls and the procedures for monitoring and control of the residues and unauthorized substances and the measures to be undertaken in case of suspicion and positive finding of presence of residues and unauthorized substances OR equivalent Directive 96/22/EC, and/or National legislation.</b></li> </ul>		
	<p>(2)(9) II.1.3 се домашни животни од видот свињи кои или потекнуваат од објект кој е официјално признат за примена на контролирани услови на одгледување, согласно Правилникот за посебни барања за контрола на trichinella во месото, односно Член 8 од Регулативата (ЕУ) 2015/1375 или не се одбиени и на возраст помала од 5 недели  <b>/are domestic porcine animals either coming from a holding officially recognized as applying controlled housing conditions in accordance with the Book of rules on special requirements for control of trichinella in meat or equivalent Article 8 of Regulation (EU) 2015/1375, or are not weaned and less than 5 weeks of age]</b></p>		
	<p>II.2. Потврда за здравствената состојба на животните/ Animal health attestation</p> <p>Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар со ова потврдувам дека горе споменатите животни ги исполнуваат следните услови:  <b>I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described above meet the following requirements:</b></p> <p>II.2.1. тие потекнуваат од територија со код ..... (1) која на денот на издавањето на овој сертификат:  <b>they come from the territory with code ..... (1) which, at the date of issuing this certificate:</b></p> <p>(2)или /either</p> <p>[(a) е слободна 24 месеци од лигавка и шап, 12 месеци од чума кај говеда, африканска свинска чума, класична свинска чума, везикуларна болест кај свињи и везикуларен егзантем, и/  <b>has been free for 24 months from foot-and-mouth disease, for 12 months from rinderpest, African swine fever, classical swine fever, swine vesicular disease and vesicular exanthema, and]</b></p> <p>(2)или /or</p> <p>[(a) (i) е слободна [24 месеци од шап и лигавка]<sup>(2)</sup>, 12 месеци од чума кај говеда, африканска свинска чума, везикуларна егзантема, [класична свинска чума]<sup>(2)</sup> и [везикуларна болест кај свињи]<sup>(2)</sup>, и/  <b>has been free [for 24 months from foot-and-mouth disease]<sup>(2)</sup>, for 12 months from rinderpest, African swine fever, vesicular exanthema, [classical swine fever]<sup>(2)</sup> and [swine vesicular disease]<sup>(2)</sup>, and</b></p> <p>(ii) се смета дека е слободна од [Шап и лигавка]<sup>(2)</sup>, [класична свинска чума]<sup>(2)</sup> и [везикуларна болест кај свињи]<sup>(2)</sup> од ..... (дд/мм/гггг), без појава на ниту еден случај по овој датум, и е овластена за извоз на овие животни со националните прописи од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентната Регулација на Комисијата (ЕЗ) бр. .... /..., од ..... (дд/мм/гггг), и/  <b>has been considered free from [foot-and-mouth disease]<sup>(2)</sup>, [classical swine fever]<sup>(2)</sup> and [swine vesicular disease]<sup>(2)</sup> since ..... (dd/mm/yyyy), without having had cases/outbreaks from that date, and authorised to export these animals by national veterinary legislation or equivalent Commission Regulation (EC) No..... /....., of ..... (dd/mm/yyyy), and]</b></p> <p>(2)или /either</p> <p>(2)(8)или /or</p> <p>[(b) е слободна 6 месеци од везикуларен стоматитис, и/  <b>has been free for 6 months from vesicular stomatitis , and]</b></p> <p>[(b) животните, 21 ден пред да влезат во предизвозен карантин или од раѓање, доколку се помлади од 21 ден, се чувани во одгледувалиште во кое во тој период немало регистриран случај на везикуларен стоматитис, а во текот на предизвозниот карантин кој е со времетраење од најмалку 30 дена пред испораката и се одвивал во карантински центар заштитен од инсекти-вектори, е направен вирус неутрализациони тест за везикуларен стоматитис на разредување на серум од 1:32 во согласност со Дел I од Прилог 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло односно еквивалентниот Дел 6 од Анекс I на Регулативата (ЕУ) Бр. 206/2010 на примероци земен 21 ден по започнување на карантинот, при што е добиен негативен резултат; и/  <b>/ the animals have been kept for the 21 days, or since birth if younger than 21 days of age, prior to entering the pre-export quarantine in a holding in which no case of vesicular stomatitis was officially reported during that period and during the pre-export quarantine of not less than 30 days prior to shipment in a quarantine station protected from vectors insects where they were subject with negative results at a serum dilution of 1 in 32 to a virus neutralization test for vesicular stomatitis carried out as referred to in Part I of Annex 6 of Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin or equivalent OR equivalent Part 6 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010 on samples taken 21 days after commencement of quarantine; and]</b></p> <p>(2)или /or</p> <p>[(c) каде во текот на последните 12 месеци не била извршена вакцинација против овие болести и увозот на домашни папкари вакцинирани против овие болести е забранет; или/  <b>where during the last 12 months, no vaccination against these diseases has been carried out and imports of domestic cloven-hoofed animals vaccinated against these diseases are not permitted</b></p> <p>II.2.2. престојувале на територијата спомената во точка II.2.1 од своето раѓање или за период од најмалку шест месеци пред испораката во Република Северна Македонија и без никаков контакт со увезени папкари во последните 30 дена;  <b>they have remained in the territory described under point II.2.1 since birth, or for at least the last six months before dispatch to the Republic of North Macedonia and without contact with imported cloven-hoofed animals for the last 30 days;</b></p> <p>II.2.3. тие престојувале на одгледувалиштата наведени во точка I.11, од своето раѓање или најмалку 40 дена пред испораката, при што во овој период во и околу одгледувалиштата на потекло во област со радиус од 10 км немало случај или жариште на некоја од болестите наведени во точка II.2.1./  <b>they have remained in the holding(s) described under point I.11 since birth, or for at least 40 days prior to dispatch, and, during this period, in the holding(s) and in an area with a 10 km radius around the holding(s) of origin, there has been no case/outbreak of the diseases referred to point II.2.1.</b></p> <p>II.2.4.A. не се животни кои треба да се убијат согласно национална програма за ерадикација на болести, ниту се вакцинирани против болестите споменати во точка II.2.1./  <b>they are not animals to be killed under a national programme for the eradication of diseases, nor have they been vaccinated against the diseases referred to point II.2.1.</b></p> <p>(2)(3)II.2.4.B. биле подложени во последните 30 дена на тестирање за присуство на антитела на везикуларна болест кај свињи и тест за присуство на антитела на класична свинска чума при што се добиени негативни резултати во двата случаи./  <b>they have been subjected within the past 30 days to a test for swine vesicular disease antibodies and a test for classical swine fever antibodies with negative results in both cases.]</b></p> <p>(2)(4)II.2.4.C. биле подложени во последните 30 дена на тестирање на бруцелоза кај свињи со бруцела антиген тест при што се добиени негативни резултати;/  <b>they have been subjected within the past 30 days to a buffered Brucella antigen test for porcine brucellosis with negative results];</b></p>		

- II.2.5. тие потекнуваат од стада кои не се под ограничување согласно национална програма за сузбивање на бруцелозата;/ they come from herds which are not restricted under the national brucellosis eradication programme;
- II.2.6. тие се/биле<sup>(2)</sup> испратени од нивното одгледувалиште(а) на потекло, без да минат низ сточни пазари,/  
they are/were<sup>(2)</sup> dispatched from their holding(s) of origin, without passing through any market,  
<sup>(2)</sup>или /either [директно во Република Северна Македонија]  
/ [directly to the Republic of North Macedonia]  
<sup>(2)</sup>или [до одобрен собирен центар наведен во точка I.13 кој се наоѓа на територијата наведена под точка II.2.1./]  
/or [to the officially authorised assembly centre described under box reference I.13 situated within the territory described under point II.2.1.]  
и, до испораката до Република Северна Македонија:/  
and, until dispatch to the Republic of North Macedonia:  
(a) не биле во контакт со други члункари кои не ги исполнуваат условите наведени во овој сертификат; и  
they did not come in contact with other cloven-hoofed animals not complying with the health requirements as described in this certificate; and  
(b) не биле сместени на места каде или околу кои во радиус од 10 km, во последните 40 дена имало случај или жариште на некоја од болестите наведени во точка II.2.1./  
they were not at any place where, or around which within a 10 km radius, during the previous 40 days there has been a case/outbreak of any of the diseases referred to point II.2.1;  
(c) во случај земјата да не е слободна 6 месеци од везикуларен стоматитис, биле транспортирани до местото на натовар заштитени од вектори-инсекти;  
in case the country has not been free for 6 months of vesicular stomatitis, they were transported to the place of loading protected from vectors insects;
- II.2.7. секое возило за транспорт или контејнер во кој биле натоварени биле исчистени и дезинфицирани пред товарењето со официјално одбрен дезинфициенс;/  
any transport vehicles or containers in which they were loaded were cleaned and disinfected before loading with an officially authorised disinfectant;
- II.2.8. биле испитани од официјален ветеринар во период од 24 часа пред да бидат натоварени при што не покажале клинички знаци на болест;/  
they were examined by an official veterinarian within 24 hours of loading and showed no clinical sign of disease;
- II.2.9. биле натоварени за испраќање во Република Северна Македонија..... (дд/мм/гггг) <sup>(5)</sup> во средства за транспорт наведени во точка I.15 погоре,  
кои биле исчистени и дезинфицирани пред товарењето со официјално одобрен дезинфициенс кои се така конструирани да фецесот, урината и простирката или добиточната  
храна не може да истечат или испаднат од возилото или контејнерот за време на транспортот./  
they have been loaded for dispatch to the Republic of North Macedonia on ..... (dd/mm/yyyy) <sup>(5)</sup> in the means of transport described under  
reference box I.15 above that were cleaned and disinfected before loading with an official authorised disinfectant and so constructed that faeces, urine, litter or fodder could  
not flow or fall out of the vehicle or container during transportation.

### II.3. Транспортна потврда/Animal transport attestation

Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар со ова потврдувам дека со животните опишани погоре е постапувано пред и за време на натоварот во согласност со релевантните одредби од Законот за заштита и благосостојба на животните, односно еквивалентната Регулација (ЕЗ) Бр. 1/2005, посебно во однос на напојувањето и хранењето, и се подобни за престојниот транспорт./  
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described above have been treated before and at the time of loading in accordance with the relevant provisions of Law on animal protection and welfare or equivalent Regulation (EC) No 1/2005, in particular as regards watering and feeding, and they are fit for the intended transport.

### <sup>(2)</sup>II.4. Посебни услови/ Specific requirements

- II.4.1. во земјата наведена во точка I.7 болеста Аужетски задолжително се пријавува./ Aujeszky's disease is notifiable in the country referred to in box reference I.7.
- II.4.2. согласно официјалните информации, нема клинички знаци, патолошки или серолошки докази за присуство на болеста Аужетски во последните 12 месеци на одгледувалиштето(а) на потекло наведени во точка I.11, и во одгледувалишта кои се во непосредна близина и во радиус од 5 km./  
according to official information, no clinical, pathological or serological evidence of Aujeszky's disease has been recorded for the last 12 months in the holding(s) of origin referred to in point I.11, and in those holdings situated in its vicinity within 5 km.
- II.4.3. животните наведени во точка I.28:/ the animals referred to in box reference I.28:  
(a) пред да бидат пратени за извоз, биле родени на одгледувалиштето(тата) на потекло наведено во точка I.11 или престојувале на ова(ие) одгледувалиште(а) во последните три месеци и во други одгледувалишта со еднаков здравствени статус од нивното раѓање;/  
prior to dispatch for exportation, have remained since birth in the holding(s) of origin referred to in box reference I.11 or they have remained in this(ese) holdings(s) for the last three months and in others of equivalent status since birth;  
(b) биле изолирани во објект одобрен од надлежниот орган во последните 30 дена пред да бидат испратени за извоз, без да бидат во директен контакт со други животни од родот "Suidae"/  
have been isolated in accommodation approved by the competent authority for the last 30 days immediately prior to dispatch for export, without direct or indirect contact with other Suidae animals;  
(c) биле тестирани со методот на ELISA за присуство на антитела <sup>(7)</sup> во серум земен 21 ден по ставањето во изолација, при што се добиени негативни резултати, и сите животни кои биле ставени во изолација дале негативни резултати на истиот тест, и/  
have been subjected to an ELISA test for the presence of Ig <sup>(7)</sup> on sera taken at least 21 days after entry into isolation, with negative results; and, all animals in isolation have also given negative results to this test, and  
(d) не се вакцинирани против болеста Аужетски и не биле во контакт со вакцинирани животни и животните од стадото на потекло не било вакцинирано во последните 12 месеци/  
have not been vaccinated against Aujeszky's disease and have not been in contact with vaccinated animals and the herd of origin has not been vaccinated during the previous 12 months.

<sup>(2)</sup>II.4.4. .... (дополнителни барања и/или тестови).....  
/..... (further requirements and/or tests).....]

### Забешки/ Notes

Овој сертификат е наменет за живи домашни свињи (*Sus scrofa*) наменети за приплод или производство или за транзит низ Република Северна Македонија од една трета земја во друга По увозот животните мора да се испорачаат без одложување до објектите на дестинација каде тие ќе останат минимум 30 дена пред понатаму да се преместат надвор од објектот, освен во случај на испорака до кланица./

This certificate is meant for live domestic porcine animals (*Sus scrofa*) intended for breeding or production or intended for transit through Republic of North Macedonia from one third country to another third country.

After importation the animals must be conveyed without delay to the holding of destination where they shall remain for a minimum period of 30 days before further movement outside the holding, except in the case of dispatch to a slaughterhouse.

### Дел I/ Part I

- Точка I.8:/Box reference I.8: Да се внесе кодот на територијата како што е во Дел I од Прилог 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло односно еквивалентниот Дел I од Анекс I на Регулацијата (ЕУ) Бр 206/2010./  
Provide the code of the territory as appearing in Part I of Annex 6 of Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin OR equivalent Part I of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010.
- Точка I.13:/Box reference I.13: Собирниот центар, ако има, мора да ги исполни условите за да добие одобрение, како што е наведено во соодветниот национален пропис од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентниот Дел 5 од Анекс I од Регулацијата (ЕУ) Бр 206/2010.  
/The assembly centre, if any, must fulfil the conditions for its approval, as laid down in the appropriate national veterinary legislation OR equivalent Part 5 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010, and/or National legislation.
- Точка I.15:/Box reference I.15: Треба да се внесе регистрационите/от броеви/ј (железнички вагони или контејнери и камиони), број на лет (авион) или име (брод). Во случај на претовар и истовар, испраќачот треба да ги информира ВИМ на влез во Република Северна Македонија/  
Registration number (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of unloading and reloading, the consignor must inform the BIP of entry into Republic of North Macedonia.

-	Точка I.23: /Box reference I.23:	За контејнери или кутии, се внесува бројот на контејнерот и бројот на пломбата (ако постои)./ <b>For containers or boxes, the container number and the seal number (if applicable) should be included.</b>
-	Точка I.28: /Box reference I.28:	Систем за идентификација: Животното мора да има: <b>Identification system: The animal must bear:</b> - индивидуален број кој овозможува животните да се следат до одгледувалиштето од кое потекнуваат. Определен идентификационен систем (пр. маркица, тетоважа, жиг, чип, транспондер) и анатомското место кај животното каде се употребува./ <b>an individual number which permits tracing of their premises of origin. Specify the identification system (i.e. tag, tattoos, brand, chip, transponder) and the anatomic place used in the animal</b> - ушна маркица која го содржи ИСО кодот на земјата извозничка. Индивидуалниот број треба да овозможи животните да се следат до одгледувалиштето од кое потекнуваат./ <b>an ear tag that includes the ISO code of the exporting country. The individual number must permit tracing of their premises of origin.</b>
-	Точка I.28/ Box reference I.28:	Возраст: месеци./ <b>Age: months.</b>
-	Точка I.28/ Box reference I.28:	Пол: (М = машки, Ж = женски, К = кастрирани) <b>Sex: (M = male, F = female, C = castrated).</b>
<b>Дел II: / Part II:</b>		
(1)		Код на територијата како што е во Дел 1 од Прилог 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло односно еквивалентниот Дел 1 од Анекс I на Регулативата (ЕУ) Бр 206/2010. <b>Code of the territory as appearing Part I of Annex 6 of Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin OR equivalent Part I of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010.</b>
(2)		Задржи соодветно./ <b>Keep as appropriate.</b>
(3)		Дополнителни гаранции да се обезбедат кога за тоа има потреба во колоната 5 "SG" со ознаката "B" од Дел 1 од Прилог 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло односно еквивалентниот Дел 1 од Анекс I од Регулативата (ЕУ) Бр 206/2010 со ознаката "B". <b>Supplementary guarantees to be provided when required in column 5 "SG" with the entry "B" of Part I of Annex 6 of Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin OR equivalent Part I of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010 with the entry "B".</b>
(4)		Дополнителни гаранции да се обезбедат кога за тоа има потреба во колоната 5 "SG" со ознаката "C" од Дел 1 од Прилог 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло односно еквивалентниот Дел 1 од Анекс I од Регулативата (ЕУ) Бр 206/2010 со ознаката "C". <b>Supplementary guarantees to be provided when required in column 5 "SG" with the entry "C" of Part I of Annex 6 of Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin OR equivalent Part I of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010 with the entry "C".</b>
(5)		Датум на натовар. Увозот на овие животни нема да биде дозволен кога животните се натоварени или пред дозволената дата за увоз во Република Северна Македонија од територијата спомената под I.7 и I.8, или за време на периодот кога се усвоени рестриктивни мерки од страна на Република Северна Македонија за увоз на овие животни од таа територија./ <b>Date of loading. Imports of these animals shall not be allowed when the animals were loaded either prior to the date of authorization for exportation to the Republic of North Macedonia of the territory referred to boxes I.7 and I.8, or during a period where restrictive measures have been adopted by the Republic of North Macedonia against imports of these animals from this territory.</b>
(6)		Кога има побарување за тоа во согласност со националните прописи од областа на ветеринарно здравство односно еквивалентната Одлука 2008/185/ЕЗ, освен за оние земји кои се со ознаката "IX" во колона 6 "Посебни услови" од Дел 1 од Прилог 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло односно еквивалентниот Дел 1 од Анекс I од Регулативата (ЕУ) Бр 206/2010. <b>When required, in accordance with national veterinary legislation OR equivalent Commission Decision 2001/185/EC, except for those countries with "IX" in column 6 "Specific conditions" of Part I of Annex 6 of Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin OR equivalent Part I of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010.</b>
(7)		Да се изврши согласно стандардите пропишани во националните прописи од областа на ветеринарно здравство односно еквивалентниот Анекс III Одлуката 2008/185/ЕЗ. Во случај на свињи постари од четири месеци, тестот кој се употребува е ELISA за цел вирус./ <b>To be carried out according to the standards laid down in national veterinary legislation or equivalent Annex III to Commission Decision 2008/185/EC. In the case of pigs aged over four months, the test used shall be the whole virus ELISA.</b>
(8)		Дополнителни гаранции да се обезбедат кога за тоа има потреба во колоната 5 "SG" со ознаката "D" од Дел 1 од Прилог 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло односно еквивалентниот Дел 1 од Анекс I од Регулативата (ЕУ) Бр 206/2010 со ознаката "D". <b>Supplementary guarantees to be provided when required in column 5 "SG" with the entry "D" of Part I of Annex 6 of Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin OR equivalent Part I of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010 with the entry "D".</b>
(9)		Само за трети земји од колона 6 од Дел 1 од Прилог 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло односно еквивалентниот дел "XI" во колона 6 „Специфични услови“ во Дел 1 од Анекс I на Регулативата (ЕУ) бр. 206/2010. <b>/Only for third countries appearing in column 6 of Part I of Annex 6 to the Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin OR equivalent entry "XI" in column 6 "Specific conditions" in Part I of Annex I to Regulation (EU) No. 206/2010.</b>
Официјален ветеринар/ <b>Official veterinarian</b>		
Име (со печатни букви):/ <b>Name (in capital letters):</b>		Квалификација и титула:/ <b>Qualification and title: USDA Accredited Veterinarian</b>
Дата:/ <b>Date:</b>		Потпис:/ <b>Signature:</b>
Печат:/ <b>Stamp: N/A</b>		